



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТ

330

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 4 јули 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 18 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11758

612.

Член 5

Врз основа на член 16а од Законот за објавување на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76 и 11/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЕБНОТО СЛУЖБЕНО ГЛАСИЛО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Прописите, општите акти и други акти предвидени во член 1 ст 2 и 3 и во член 6 став 2 од Законот за објавување на сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти (во натамошниот текст: прописи од поверлива природа) се објавуваат во посебно службено гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, под називот „Службен лист на СФРЈ“ — Поверливо гласило (во натамошниот текст: поверливо гласило на СФРЈ).

Член 2

Поверливото гласило на СФРЈ го издава Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Поверливото гласило на СФРЈ излегува по потреба.

Трошоците за издавање на поверливото гласило на СФРЈ се намируваат од средствата што Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе ги оствари во смисла на член 6 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76).

Член 3

Видот на тајноста на прописот од поверлива природа ја спределува доносителот на прописот со ставање во горниот десен агол на текстот на прописот една од следните ознаки: „Државна тајна“, „Воена тајна“, „Службена тајна“, „Деловна тајна“, (во натамошниот текст: тајна).

Прописите од поверлива природа означени со ист вид, односно ист степен на тајност по правило се објавуваат во истиот број на поверливото гласило на СФРЈ.

Член 4

Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е должна да обезбеди податоците од прописите од поверлива природа доставени заради објавување во поверливото гласило на СФРЈ, како и податоците во врска со тие прописи, да се чуваат како тајна.

За преземањето на отпечатените примероци на поверливото гласило на СФРЈ од Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се грижи Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет е должен да обезбеди поверливото гласило на СФРЈ, без одлагање, да се достави до следните корисници:

- 1) Собранието на СФРЈ;
- 2) Претседателството на СФРЈ;
- 3) Сојузниот извршен совет;
- 4) Сојузните општествени совети;
- 5) Сојузниот комитет за законодавство;
- 6) собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини;
- 7) претседателствата на републиките и претседателствата на автономните покраини;
- 8) извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини;
- 9) Уставниот суд на Југославија;
- 10) Сојузниот суд;
- 11) Сојузното јавно обвинителство;
- 12) Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето;
- 13) функционерите што раководаат со сојузните органи на управата и сојузните организации
- 14) Народната банка на Југославија;
- 15) Службата на општественото книговодство на Југославија;
- 16) Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;
- 17) Стопанската комора на Југославија.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, доносителот на прописот од поверлива природа може, зависно од содржината на секој таков пропис, да определи до кои корисници од точ. 10 до 17 на тој став ќе се доставува поверливото гласило на СФРЈ во кое ќе се објави тој пропис.

Корисниците на поверливото гласило на СФРЈ од точ. 13 до 17 на став 2 од овој член, на начинот со кој се обезбедува соодветна тајност, а кој ќе го утврдат со свои општи акти, ќе ги запознаат без одлагање со содржината на објавените прописи од поверлива природа организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, органите и организациите на кои се однесуваат тие прописи.

Член 6

Во поглед на користењето на поверливото гласило на СФРЈ, согласно се применуваат општите акти со кои кај корисникот од член 5 на оваа уредба се уредуваат постапувањето и мерките за заштита на материјалите и податоците што претставуваат тајна.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 284
26 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

Бранислав Иковиќ с. р.

613.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 88 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДОМАШНИТЕ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/77 и 44/78), во точка 1 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Делови од став 2 на оваа точка можат да се увезуваат само за замена на дотраените или уништени делови на моторните возила веќе регистрирани во Југославија, со тоа што поединечната вредност на односниот дел да не преминува 26.000 динари.“

2. Во точка 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Домашните физички лица што увезуваат делови во смисла на точка 1 став 3 од оваа одлука, се должни при увозот да поднесат до надлежната царинарница доказ дека имаат регистрирано моторно возило за чија поправка ги увезуваат тие делови.“

3. Во точка 3 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) југословенски државјани кои биле на работа во странство непрекинато две години или најмалку 24 месеци во три последователни години, ако се врзани во Југославија на постојан престој;“.

Во одредбата под 7 на крајот точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова одредба под 8, која гласи:

„8) домашните физички лица деловите за моторни возила од точка 1 став 2 на оваа одлука, кои заради замена на уништените делови ќе се вградат во патничко моторно возило за времето додека тоа возило се наоѓа во странство.“.

4. Во точка 5 став 1 се менува и гласи:

„Лицата од точка 3 одредби под 1 до 3 и 7 на оваа одлука можат во Југославија да увезат само едно моторно возило, и тоа во рок од шест месеци од денот на доселувањето, односно враќањето од странство, односно од денот на правносилноста на одлуката за наследување. Лицата од точка 3 одредба под 6 на оваа одлука не можат пред истекот на рокот од две години од денот на увозот да увезат друго моторно возило.“.

5. По точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„Лицата што не располагаат со потврда наведена во точ. 6 и 7 на оваа одлука, времето поминато во странство го докажуваат на друг начин (со патна исправа, со соодветна исправа на службата за социјално осигурување, со пријава, односно одјава на престојот во странство и сл.).“

6. По точка 10 се додава нова точка 10а, која гласи:

„Лицата што делови за моторни возила ќе увезат по основа на точка 3 одредба под 8 на оваа одлука, се должни при увозот да поднесат до царинарницата докази дека дошло до определен дефект или оштетување на моторното возило. Царинарницата утврдува дали се исполнети условите од таа одредба.“

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 285
26 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ, с. р.

614.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ВО МАРИНАТА „ПУНАТ“ — ОСТРОВ КРК

1. За преминување на државната граница се определува сезонски граничен премин за меѓународен поморски сообраќај во марината „Пунат“ — остров Крк.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе работи до 30 септември 1980 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 286
26 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иковиќ с. р.

615.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ENCOUNTER“.

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Encounter“ број 6 за јуни 1980 година, кое излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/478
23 јуни 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатреш-
ни работи,
Драшко Јуришиќ с. р.

616.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/80), во точка 1, во табелата по рубриката 16, се додаваат нови рубрики, 17 и 18, кои гласат:

„Оси- ек“	05,00 08,00 1,2,4,5,6,7	05,00 08,00 1,2,4,5,6,7
	05,00 13,00 3	05,00 13,00 3
	17,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7	17,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7

„Порто- рој“	09,00 16,00 1,2,3,4,5,6,7	08,00 17,00 1,2,3,4,5,6,7.
-----------------	---------------------------	----------------------------

2. Во точка 3 по зборот: „Загреб“ се додава записка и зборот: „Љубљана“.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 770/2
29 мај 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

617.

Врз основа на точка 44 на Одлуката за задолжителна единствена методологија и минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79), во соработка со сојузниот секретар за финансии, со директорот на Сојузниот завод за статистика, со генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија и со директорот на Сојузната управа за царини, генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АНАЛИТИЧКО-ПРОЕКЦИОНИ БИЛАНСИ

1. Во Упатството за изработка на задолжителни проекциони биланси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/80) во точка 9 под 1 во БИЛАНС НА СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ, во елементот „V. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР НА СТОПАНСТВОТО (1 до 3)“ во ставка 1 поставката б) се менува и гласи: „б) вредност на нестоковните производи на индивидуалните производители за лична потрошувачка“.

Во описот на елементите на распоредувањето на доходот, во елементот „V. Распределба на доходот на индивидуалниот сектор на стопанството“, во ставката 1, поставката б) се менува и гласи: „б) вредноста на нестоковните производи на индивидуалните производители за лична потрошувачка“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

18 Бр. 5/29
30 јуни 1980 година
Белград

Генерален директор на
Сојузниот завод за оп-
штествено планирање,
Спасоје Меденица, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 4 СТАВ 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА МУЗИЧКИ ДЕЛА И НА ОДРЕДБИТЕ ОД ТАРИФНИОТ БРОЈ 15 ТОЧКА 2 НА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА МУЗИЧКИ ДЕЛА

1. Организацијата на здружен труд „Бривнице ин чепалнице“ — Љубљана, како овластен предлагач, поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на законитоста на одредбите од член 4 став 2 од Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на јавноста музички дела и на одредбите од тарифниот број 15.2 на Тарифата за надоместоците за јавно изведување и соопштување на јавноста музички дела („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/71 и 46/75), од следните причини: затоа што со овие одредби се пропишува обврската на радиопретплатниците да плаќаат, покрај радиопретплата, и надомест за соопштување на

јавноста музички дела емитирани преку радиодифузијата, а што е во спротивност со одредбите на член 58 став 4 од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68); што за емитирање музички дела преку радио веќе им се плаќа на радиодифузијата, а не берберските дуќани и други корисници на радиоприемници; што со плаќање радиопретплата е реализирано правото на авторот за надомест според сите видови искористување на дела, во смисла на член 28 од Законот за авторското право, кое ги опфаќа: објавувањето, преработката, изведувањето, репродукцијата, умножувањето, обработката, прикажувањето, пренесувањето и првсведувањето, па нема основ таа уште еднаш да се наплатува, и што со влегувањето во сила на новиот Закон за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, број 19/73) престана да важи дотадашниот закон и оспорениот правилник, а дека Тарифата се применува само во поглед на височината на надоместот за искористување на авторски дела.

2. Ео одговор на предлогот на овластениот предлагач, Сојузот на организациите на композиторите на Југославија наведе дека оспорениот правилник и оспорената тарифа се донесени врз основа на член 58 став 4 од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68) и дека и денес се во сила врз основа на член 106 од новиот Закон за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/73), а дека е во тек постапката за склучување самоуправни спогодба за височината на овие надомести во смисла на член 57 став 3 од новиот Закон за авторското право, дека не се основани наводите во предлогот за тоа дека авторите немаат право на постепен надомест за соопштување музички дела на јавноста емитирани преку радио, бидејќи тоа право на авторите им е признато веќе во член 33 точ. 1 и 3 од Законот за авторското право од 1968 година, а потоа ова право е признато и во член 11 бис на Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/73) и дека според наведената одредба на Конвенција и одредбите на чл. 27 и 33 од новиот Закон за авторското право постојат два вида искористување на музички дела емитирани преку установите на радиодифузијата со задолжително плаќање надомест на авторот, и тоа за определен круг лица, односно радиопретплатници, и посебно за неодреден круг лица, односно кога тие истовремено се соопштуваат на неограничената јавност.

3. Со оспорената одредба на Правилникот и уредено дека за механичка музика, во смисла на Правилникот, се смета музиката што се изведува со помош на инструменти за механичка репродукција (грамофони, музички автомат, магнетофон и др.), или што ѝ се соопштува на јавноста преку радиоапарати, телевизори, звучници и др.

Со оспорената одредба на Тарифата е утврден, покрај другите, и надоместот што се плаќа месечно во износ од 10 до 30 динари за изведување музика во берберско-фризерските дуќани преку радиоапарати, грамофони или магнетофони.

4. Врз основа на спроведената јавна расправа, Судот утврди дека Правилникот и Тарифата, кои ги содржат оспорените одредби, се донесени врз основа на член 58 став 4 од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68), кој престана да важи со влегувањето во сила на новиот Закон за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/73), со кој во член 106 е продолжена важноста на Правилникот и Тарифата до донесувањето на самоуправни спогодба за височината на предметните надомести па, застапа на стојалиште, дека законитоста на оспорените одредби на Правилникот и на Тарифата можат, според член 375 од Уставот на СФРЈ,

да се ценат само во однос на сега важечкиот Закон за авторското право и во однос на Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела, која има карактер на закон.

Со одредбите на член 11 бис од Конвенцијата и член 3: точ. 1 и 3 од Законот за авторското право, е утврдено правото на авторот на надомест и за оние соопштувања на јавноста, музички дела емитирани преку радио, кои се достапни секому, а не само на кругот на лицата кои се опфатени со радиопретплата. Тоа се, според сфаќањето на Судот, два различни вида на искористување на авторските дела и, како такви, тоа се два различни основи за утврдување на правото на авторот на надомест. Таквото уредување на правото на авторот е во согласност со Уставот на СФРЈ утврдената положба на авторот на морални и материјални права на своите творби, чиј обем се определува со закон.

Судот застапа на стојалиште дека оспорените одредби во Правилникот и во Тарифата не се во спротивност со Законот за авторското право и со Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 мај 1980 година, со мнозинство гласови донесе

ОДЛУКА

Се одбива предлогот на Организацијата на здружен труд „Бриџе и чешалнице“ — Љубљана, да се утврди дека одредбите на член 4 став 2 од Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на јавноста музички дела и на одредбите на тарифниот број 15 точка 2 од Тарифата за надоместување за јавно изведување и емитирање на јавноста музички дела се во спротивност со Законот за авторското право и Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ, и судии: д-р Васил Гривачев, Милорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Арпад Хорват, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Вонслав Ракиќ, Јаким Спиrowsки, Иван Франко и Мијушко Шибалиќ.

У. бр. 45/80
13 мај 1980 година
Белград

Претседател,
на Уставниот суд на
Југославија,

Никола Секулиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за мебел, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/80, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕБЕЛ

Во член 1 во точка 4 наместо: „JUS D.E2.209“ треба да стои: „JUS D.E8.209“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград,
18 јуни 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за полупроводнички компоненти, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/80, потпирача долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ

Во член 3 наместо: „и точ. 4.1.9, 4.5.7, 4.6.3 и 4.6.4“ треба да стои и точ. „5.1.9, 5.5.7, 5.6.3 и 5.6.4“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 18 јуни 1980 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со член 167 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Анте Дрнџиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У.п.п. бр. 889

13 јуни 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со член 167 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за финансии Божидар Брајовиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У.п.п. бр. 888

13 јуни 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот за државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен девизен инспектор се назначува Жарко Коцкар, помошник-генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија.

У.п.п. бр. 883

13 јуни 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 167 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник-генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање Наталија Перовиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У.п.п. бр. 886

13 јуни 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со член 167 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање, Радован Милиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У.п.п. бр. 885
13 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 од став 1, во врска со член 167 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузното биро за работи на вработување Ратко Маричиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У.п.п. бр. 838
13 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Се разрешува од должноста претседател на Сојузниот совет за прекршоци Ѓуро Алфировиќ, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1980 година во смисла на член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У.п.п. бр. 887
13 јуни 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бенеца-Капетановиќ Мустафе Таиба;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајић Јове Недељко, Дракулић Стеве Живко, Мињиза-Стакић Ђуја, Пауковић Пере Јово, Савић Ђоке Спасоја, Трифковић Николе Драгиша, Здјелар Гавре Миле, Жишко Смаје Фауд;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кихли Аугуста Јосип;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Слатинац Јевте Живко, Томаш Панте Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Авдић Смајила Хаџо, Дурмо Вејсила Сулејман, Имамовић Рагиба Мухамед, Ковачевић Рајка Војислав, Мехичић Салиха Аган, Меканић Исмета Адем, Мујезиновић Хасана Бего, Петровић Лазара Недељко, Синановић Бере Јусуф, Спасојевић Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајановић Алије Фехим, Бећировић Бећира Муниб, Бекташагић Османа Салик, Вешлија Му-

је Ахмед, Бингас Томе Вилхелм, Бобар Бранка Томислав, Богдановић-Ѓулаш Михаела Ана, Болфан Ивана Иван, Бошњак Ивана Шимун, Цвјетковић Рајка Бранко, Ѓирјаковић Страјина Милош, Дајановић Муниба Расим, Дедовић Рамиза Садо, Делибеговић Елпрефа Омер, Дивчић Миливоја Перо, Дукић Светозара Рајко, Дураковић Беге Шериф;

Галић Суље Хусенија, Габриловић Максима Обрад, Гојковић-Поповац Радована Милена, Гуја Јосипа Јосип, Хаџић Ѓамила Есад, Хаџиселимовић Исмета Енес, Хршић Емина Мурадиф, Ибрахимовић Ибрахима Мухамед-Нијаз, Јевтић Ѓадлије Владо, Јојић Миљана Данило, Јовић Цвијана Боро, Кандић Милка Богољуб, Карић Мује Химзо, Костић Милорада Милинко, Костић Славка Владислав, Крсмановић аРдосава Живадин, Куленовић Беџира Салко;

Лаловић Гојка Владо, Маџаревић Богосава Миљо, Марић Цвијана Жара, Марјановић Боже Туњо, Меканић Шерифа Исмет, Милић Пере Недељко, Мусић Шабана Шахин, Омазић Мустафе Осман, Пантић Аџима Милан, Пашић Паслана Ибрахим, Павловић-Утролић Јосипа Марјана, Пејовић Мирка Вукојица, Полимац-Ковачевић Славка Милица, Продановић Пантелије Крсто;

Раићеловић Грује Светомир, Реметић Јове Војислав, Салиховић Мешана Салих, Савић Крсте Славкољуб, Силахић Теуфика Анд, Спахић Насуфа Назиф, Станковић Ристе Душан, Стикич-Томић Здравко Загорка, Шкобаљ Зеџира Шефко, Шурковић Халида Јунуз, Тодић Неђе Миљо, Толић Анте Милан, Томић Богдана Здравко, Топчић Авде Шевко, Вуковић Млађена Љубисав, Зечевић Ибре Фаџил, Зонић Зеџира Абаз;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ковачевић Трифка Стево, Нешић Милутина Добривоје;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цвијановић Душана Драгутин, Ѓетковић Душана Ѓачко, Данић Дмитра Миљо, Делић Осме Алија, Малкић Тахира Каџрија, Митровић Драге Петар, Мулаосмановић Шахбаза Џемал, Остојић Видака Богдан, Пртвар Бошка Сласоје, Самарџић Крсте Антун, Згонко Андрије Иван;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Араповић Мартина Стјепан, Благоић Данила Милорад, Цвјетковић Милоша Милош, Ѓуљковић — Мајор Јосипа Маријана, Делић Адема Шемсо, Диздаревић Исмета Изет, Дукић Богдана Млађен, Дурмић Добрисава Војислав, Ѓордић Миливоја Митар, Халиловић Мује Шабан, Ходић Мустафа Исмет, Јалић Саве Драгомир, Јаловић-Жугић Милоша Босиљка, Јоврић Петра Нада;

Маџаревић Срећка Радован, Милијашевић-Николић Јове Боса, Миралемовић Авде Аљо, Мишић Вељка Миладин, Мујић Охрана Салих, Продановић Деспота Милош, Рамић Решада Изет, Санџанин-Видић Новака Видосава, Станић Алексе Тодор, Шехић Меке Џемо, Шеховац Данке Мијат,

Вучићевић Миодрага Радивоје, Вујадиновић Миодрага Мира;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Дивковић Мате Рудолф;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Обрадовић Иванов Алексије, Шарановић Милоша Драгољуб, Вулевић Томе Шћепан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђоквучић Ѓорѓа Андрија, Минић Перише Радосав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић Јована Душан, Баровић Јока Саво, Машковић Милована Момчило, Милашиновић Саво Момчило, Остојић Стевана Јоксим, Радоњић Баја Ново, Стајкић Симе Вукашин, Стојковић Радуга Милорад, Вујосевић Илије Павле;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на всестручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Ѓукић Вожа Љубомир;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Радуловић-Дедовић Павла Загорка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Адровић-Вељић Величка Јованка, Барјактаревић-Хајдуковић Душана Босиљка, Брајовић Перов Томаш, Џикнић Ѓока Вујадин-Мујо, Голубо-

вић Лазара Јованка, Ивановић Миљана Милац, Јововић Матије Момир, Кнежевић Вуксана Владимир, Малишић Вукоте Спасоје, Масловарић Милутина Радош, Поповић Милића Милан, Прашљивић Цафа Фикрет-Фико, Секулић Велише Ристо, Зечевић Милића Драгомир, Живаљевић Вукаила Милорад;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богавац Милована Вукић, Бубања Андрија Вељко, Булатовић-Стојовић Милутина Олга, Тирковић Милорада Милош, Ђулафић Раја Мирослав, Фолић Милутина Душан, Грбовић-Саватовић Јована Милка, Ивановић Бранка Радунов, Јанковић-Бенџун Стевана Марица, Лекић Александра Јездимир, Марсенић Величка Воислава, Меденица Савића Милун, Нововић Александра Милован;

Поповић Вукоте Јованка, Поповић Панте Вељко, Раичевића Тодора Милка, Рајковић Марка Блажо, Савовић Лакића Стојан, Шћекић-Милковић Стевана Милева, Шекуларац Илије Милета, Тајић Николе Милорад, Вељић Милије Радош, Влаховић-Делсвић Миличка, Даринка, Вучељић Петра Светислав, Вукашиновић Радоје Милош;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Делевић Јабуда Милан, Мишовић Видоја Драгољуб;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бишћан-Радуновић Васа Јелена, Газивода-Стругар Мила Јованка, Мирановић Томе Зарија, Недовић-Катаџурђевић Васа Славка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Божовић Велимира Десанка, Делетић Аврама Гаврило, Делетић Новака Војин, Ѓековић Јована Велимир, Лалић Вукоте Драгутин, Личина Хака Мисин;

Марсенић Радуна Драгутин — Ђола, Михаиловић Милосава Драган, Муратовић Реџима Нукџ, Нововић Благоја Војислав, Поповић Раде Ристо, Савовић Јована Драгоје, Вучинић Владе Слободан.

Бр. 158

17 декември 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во работата на ширењето на братството и единството меѓу нашите иселеници и за негување на врските со родниот крај, како и за придонес во развивањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Аргентина

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Антон Говедник,

Бр. 164

28 декември 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

12. /Уредба за условите и начинот на издавање и користење на посебното службено гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1237
613. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите и под кои домашните физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство — — — — —	1238
614. Решение за определување на сезонски граничен премин во марината „Пунат“ — остров Крк — — — — —	1238
615. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Encounter“ — — — — —	1239
616. Наредба за дополнително на Наредбата за врмето во кое воздухопловните пристапништа мораат да бидат отворени — — — — —	1239
617. Упатство за измена на Упатството за изработка на задолжителни аналитичко-проспекциони биланси — — — — —	1239
Одлука за оцена на законитоста на одредбите на член 4 став 2 од Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на јавноста музички дела и на одредбите од тарифниот број 15 точка 2 на Тарифата на надоместоците за јавно изведување и соопштување на јавноста музички дела — — — — —	1239
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за мебел — — — — —	1240
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за полупроводнички компоненти — — — — —	1241
Назначувања и разрешувања — — — — —	1241
Одликувања — — — — —	1241

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.